



**Оперативен план  
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ  
(2021 година)**

(декември 2020)

**Содржина**

**ЗАКОНСКА РАМКА**

Инспекцискиот надзор се врши во согласност со законските прописи и другите правни акти како што се:

- **Закон за инспекциски надзор** („Сл.весник на РМ“ бр.50/10,161/10,157/11,165/11,147/13,163/13);
- **Закон за општа управна постапка** („Сл.весник на РМ“ бр.38/05, 110/08 и 51/11);
- **Закон за прекршоци** („Сл.весник на РМ“ бр.62/06);
- **Закон за постапување по преставки и предлози** („Сл.весник на РМ“ бр.82/08 и 56/09)
- **Закон за локална самоуправа** („Сл.весник на РМ“ бр.5/02 и 38/08);
- **Закон за административни службеници** („Сл.весник на РМ“ бр.27/2014)
- **Закон за градење** („Сл.весник на РМ,, бр.130/09,124/10,18/11,36/11, 54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,27/14,28/14,42/14,115/14)
- **Закон за превоз во патниот сообраќај** („Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10 ,140/10 , 53/11,6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14);
- **Закон за просторно и урбанистичко планирање** („Сл.весник на РМ,, бр.51/05,137/07,91/09, 124/10, 18/11 и 53/11);
- **Закон за животна средина** (Сл.весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 42/16)
- **Закон за заштита од бучава** (Сл.весник на РМ 79/07, 124/10, 47/11)
- **Закон за управување со отпад** (Сл.весник на РМ “ бр.68/04, бр.71/04, бр.107/07, бр.102/08, бр.134/08, бр.09/11г. бр.123/212г и бр.163/13 , 42/14, 51/15, 156/15 i 192/15 )
- **Закон за управување со пакување и отпад од пакување** („Сл.весник на РМ“ бр.161/09г, бр.17/11г, бр.47/11г, бр.136/11г и бр.6/12, 39/12 бр.163/13 година )
- **Закон за управување со отпадни батерии и акумулатори** („Сл.весник на РМ“ бр.бр.140/10., бр.47/11, 148/11, 39/12 и бр.163/13 година)


- **Закон за управување со електрична и електронска опрема** („Сл.весник на РМ“ бр.6/12 и бр.163/13 година)
- **Закон за квалитет на амбиенталниот воздух** (Сл. весник на РМ 67/24, 92/07, 35/10 , 47/11,100/12 и 163/13)
- **Закон за водите** (Сл. весник на РМ бр. 87/08, бр.6/09, бр.161/09, бр.83/10, бр.51/11, бр.44/212 , бр.23/13и бр.163/13 )
- **Закон за комунални дејности** (Сл.весник на РМ 95/12 и 163/13)
- **Закон за јавна чистота** (Сл.весник на РМ 130/10, 23/11, 53/11,80/12,163/13)
- Одлука за Комунален ред и мерки за нејзино спроведување (Сл. гласник 5/98)
- Одлука за одржување на јавна чистота во Општина Прилеп (Сл.гласник 12/08)
- **Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води** (68/05, 28/06,199/05, 103/08, 54/11, 163/13)
- **Закон за гробишта и погребални услуги** (Сл.весник на РМ 86/08, 156/10, 53/11,163/13)
- **Закон за домување** (Сл. весник на РМ 99/09, 57/10, 246/09, 14/10, 36/11, 54/11)
- **Закон за данок на имот** (Сл.весник на РМ 61/04, 92/07)
- **Закон за комунални такси** (Сл.весник на РМ 61/04, 64/05, 92/07)
- **Закон за такса за привремен престој** (Сл.весник на РМ 19/96, 26/02, 51/03)
- **Закон за основно образование**(Сл.Весник на РСМ бр..161 од05.08.2019)
- **Закон за средно образование**(Сл.весник на РМ бр.71/2006,117/2008,148/2009,17/2011,137/2013,41/2014,145/2015)
- **Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта**(Сл.весник на РСМ бр..161 од 05.08.2019)
- Закон за вработени во јавен сектор**(Сл.весник на РМ бр.27/14,199/14,27/16,35/18,198/18)
- Закон за стручно образование и обука**(Сл.весник на Р.М бр.71/2006,117/2008,17/2011,24/2013,137/2013,41/2014,145/2015)
-

**Закон за просветна инспекција**(„Службен весник на Република Македонија“,бр. 52/05, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015, 30/2016 и 64/18

- **Закон за инспекциски надзор** („Сл.весник на РМ“ бр.50/10,.....120/18, 2019 )

- **Закон за постапување по преставки и предлози** („Сл.весник на РМ“ бр.82/08 ,56/09, .....193/15, 2019 )

- **Закон за државни службеници** („Сл.весник на РМ“ бр.54/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85,03, 17/04, 69/04, 81/05, 108/05, 61/06, 31/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10 , 76/10.....2013 год, 11/2018);



**Цели на фазата (период на кој се однесува)**

## **1. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ НА Инспекторатот**

- Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел остварување и заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес;

- Инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор обезбедува еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на законите и другите прописи;
- Навремено, економично, и ефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во решавањето на управните работи;
- Постапување во пропишаните рокови во првостепената и второстепената постапка, како и во роковите определени со судските органи;
- Инспекторот е самостоен при вршење на инспекцискиот надзор и одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршење на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот надзор;
- При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат недостатоци, инспекторот ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци при извршениот надзор, при што посебно се внимава да не се попречува ефикасното функционирање на субјектот на надзорот;
- Навремено вклучување на заинтересираните странки во постапката заради заштита на нивните права и интереси;
- Обезбедување на докази по службена должност заради водење на управната постапка;
- При определување на инспекциските мерки и рокот за отстранување на утврдените недостатоци, инспекторот се води од тежината на недостатокот, штетните последици предизвикани кон јавниот интерес или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци;
- При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на надзорот.
- Основно начело е да се делува превентивно, со цел целосно отстранување на недостатоците односно прекршоците.

#### Временска рамка

Ред. Бр.	Активности	месеци											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Записници (ред.конт.вон.)	87	85	88	89	91	100	80	85	92	88	79	83
2.	Решенија	53	46	50	46	48	43	35	36	39	39	36	30
3.	Заклучоци	70	73	80	90	80	85	75	75	80	80	75	73
4.	Жалби	12											
5.	Други преписки	6	4	7	5	8	8	7	7	6	8	5	5
6.	Терен	107	110	114	115	116	120	106	105	112	110	103	101
7.	Срушувања	пп	пп	пп	пп	пп	пп	пп	пп	пп	пп	пп	пп
8.	Прекршочни постапки	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4	1
9.	Порамнувања	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1
10.	Покана платен налог	12	5	4	6	10	10	10	10	10	9	7	12
11.	Извештаи /плани	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	29

Развојни активности за (2021)

Логичка матрица – Фаза на имплементација Од 01,01,2021 – 31,12,2021		
Општа цел : Спроведување на Законските прописи со превентивно делување и отстранување на недостатоците		
Проектна цел :Инспекциски надзор во законски рамки		
Резултат	Индикатори	Претпоставки/Ризици
Резултат 1: Спречување на градба без одобрение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Работа на терен</li> </ul>	граѓани и Градежни фирми кои го прекршуваат законот
Резултат 2: Регулиран превоз на патници	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следење на состојбата на терен</li> </ul>	превозници без потребна документација
Резултат 3: Почист град и населени места	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следење на состојбата на терен</li> </ul>	несовесни граѓани и правни лица
Резултат 4: Поздрава животна средина	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контрола на правни и физички лица</li> </ul>	┌_
Резултат 5: Собирање на данок во законски рамки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Работа со правни лица</li> </ul>	┌_

Активности	2021				Одговорен	Коментари
	1	2	3	4		
<b><u>1. област Градежна Инспекција</u></b>						
1.1. Инспекциски надзор на градби, одобренија за град.	x	x	x	x	Градежни инспектори	
1.2. Надзор на проектантски фирми, градежни фирми	x	x	x	x		
<b><u>2. област Сообраќајна Инспекција</u></b>						
2.1. Инспекциски надзор на авто такси превоз	x	x	x	x	Сообраќаен инспектор	
2.2. Инспекциски надзор на посебен линиски превоз	x	x	x	x		
<b><u>3. област Комунална Инспекција</u></b>						
3.1. Инспекциски надзор на користење на јавна површина, Закон за комунални дејности	x	x	x	x	Комунален инспектор и Комунални редари	
3.2. Инспекциски надзор по Закон за: јавна чистота, за домување, за гробишта, за снабд. со вода	x	x	x	x		
<b><u>4. област Инспекција за животна средина</u></b>						
4.1. Надзор на Б-интегрирани еколошки дозволи	x	x	x	x	Инспектор за животна средина	
4.2. Надзор по Закон за: животна средина, отпад, бучава, воздух, води	x	x	x	x		
<b><u>5. област Даночна Инспекција</u></b>						
5.1. Надзор на утврдување и наплата на даноците на имот по Закон за данок на имот	x	x	x	x	Даночен инспектор	
5.2. Утврдување и преиспитување на даночниот долг по Закон за ком. такси и привремен престој	x	x	x	x		
<b><u>6. област Просветна Инспекција</u></b>						
6.1. Инспекциски надзор над работата на ООУ	x	x	x	x	Просветен инспектор	
6.2. Инспекциски надзор над работата на СОУ	x	x	x	x		





Раководител  
Димески Блаже